




**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
СКОПЈЕ**

Бул. Гоце Делчев бр. 9А 1000 Скопје
Република Северна Македонија

Деканат: +389 2 3240 401, Централа: +389 2 3240 400



Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филолошки факултет "Блаже Конески" Факс.: +389 2 3223-811

Бр. 08-1507/1
24-09-2021 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 163 од Законот за високото образование, член 53 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научните, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и член 114 од Законот за високото образование, Деканот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, распишува

ИНТЕРЕН ОГЛАС

За избор на еден демонстратор за студиската програма по македонски јазик и јужнословенски јазици по предметите:

- Српски јазик 1 и Српски јазик 3;

За избор на еден демонстратор за студиската програма по македонска книжевност и јужнословенски книжевности по предметите:

- Народна македонска поезија и народна книжевност, Просветителство и романтизмот во српската книжевност и Просветителство и романтизмот во бугарската книжевност;

За избор на еден демонстратор за студиската програма по албански јазик и книжевност по предметите:

- Лингвостилистика на албанскиот јазик 1 (0+2) и Албанска лингвистика 1 (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по албански јазик и книжевност по предметите:

- Преведување од албански на македонски јазик 2 (0+4) и Преведување од македонски на албански јазик 2 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по романски јазици и книжевности по предметите:

- Француската и франкофонските книжевности и француската и франкофонските култури и цивилизации (0+6);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по Руски јазик и книжевност по предметите:

- Граматика на рускиот јазик 5 (0+2), Граматика на рускиот јазик 7 (0+2) и Консекутивно преведување (мак-рус) (2+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма Двојазични славистички студии по предметите:

- Руски јазик А3 за студиската група (0+2), Граматика на рускиот јазик 1 (руски јазик А1 за ДДСС) (0+2), на студиската програма по Руски јазик и книжевност по предметот Методика на наставата по руски јазик 1 (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по Двојазични славистички студии по предметите:

- Книжевност на руски јазик А3 (0+2), Книжевност на полски јазик Б1 (0+2), на студиската програма по Полски јазик и книжевност по предметот Полска книжевност 1 (0+2), на студиската програма Руски јазик и книжевност по предметот Руска книжевност 1 (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметот:

- Англиска книжевност 3 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметот:

- Англиска книжевност 1 (драма) (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметите:

- Граматика на современиот англиски јазик- Морфологија 1 (три групи вежби по 2 часа) и Граматика на современиот англиски јазик- Фонетика и Фонологија 1 (една група вежби по 2 часа);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметот:

- Современ англиски јазик 5 (една група по 4 часа, една група по 4 часа јазик и една група по 2 часа превод);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметот:

- Академско пишување 3 во склоп на Современиот англиски јазик 3 (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметот:

- Теорија на преведување и толкување 1 (една група по 2 часа);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметот:

- Англиска книжевност 1 (Поезија) (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметите:

- Преведување од англиски на македонски јазик и обратно (0+1) и Преведување од англиски на македонски јазик и обратно 3 (0+1);

За избор на двајца демонстратори за студиската програма по англиски јазик и книжевност по предметот:

- Методика на наставата по англиски јазик-практична подготовка 1 (2+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по италијански јазик и книжевност по предметот:

- Социолингвистика (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по преведување и толкување по предметите:

- Толкување од македонски јазик на германски јазик Б и обратно 1 (0+7), Толкување од македонски јазик на германски јазик Б и обратно 3 (0+6) и Подготовка за преведувачи и толкувачи (1+1);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по преведување и толкување по предметите:

- Преведување од германски јазик В на македонски јазик 1 (0+3), Контрастивна анализа на македонскиот и германскиот јазик Б за преведувачи и толкувачи 1 (0+1), Преведување од македонски јазик на германски јазик Б и обратно 1 (0+4) Теорија на Преведување и толкување (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по преведување и толкување по предметот:

- Преведување од германски јазик Б В на македонски јазик 3 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по преведување и толкување по предметите:

- Германски јазик Б1 (0+4) и Преведување од македонски на германски јазик и обратно 3 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по преведување и толкување по предметите:

- Германски јазик В1 (0+6) и Германски јазик В3 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по германски јазик и книжевност по предметите:

- Методика на наставата по германски јазик 3 (2+0) и Современ германски јазик 7 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма германски јазик и книжевност по предметите:

- Современ германски јазик 3 (трет семестар 0+2), Современ германски јазик 3 (прв семестар 0+2) и Германски јазик за Филолошки факултет 1 (продолжителен курс);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по Општа и компаративна книжевност по предметите:

- Теорија и методологија на книжевноста (2+0), Книжевна херменевтика (1+0) и Компаративни поетики (1+0);

За избор на еден демонстратор за настава на нематични факултети – Архитектонски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје по предметот:

- Англиски јазик (изборен);

За избор на еден демонстратор за настава на нематични факултети – Медицински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиската програма по општа медицина, по предметот:

- Англиски јазик;

За избор на еден демонстратор за настава на нематични факултети – Машински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на прв циклус студии на сите четиригодишни студиски програми по предметот:

- Англиски јазик (изборен од УКИМ);

За избор на еден демонстратор за настава на нематични факултети – Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиските програми политички студии на македонски јазик и политички студии на англиски јазик и студиската програма новинарство по предметот:

- Англиски јазик

Кандидатот за демонстратор треба да ги исполнува општите услови утврдени со Законот за високото образование (Сл. Весник бр.82/2018) и посебните услови утврдени во Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.411).

Кон пријавата кандидатот треба да достави:

- биографија;
- доказ дека е студент на втор или на трет циклус студии;
- уверение за завршен прв циклус студии со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум);

Пријавата и прилозите кон неа се поднесуваат во 4 (четири) примероци во Архивата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во рок од 5 дена од објавувањето на огласот.

Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на начин определени со распоредот на работни задачи за тековната учебна година, односно семестар.

Факултетот и демонстраторот склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски.

Ненавремените и некомплетни документи нема да се земат предвид за разгледување.

ДЕКАН
на Филолошкиот факултет
проф. д-р Анета Дучевска

